



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

ОБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Оплаген според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 6402-603-1123

Петок, 6 февруари 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплатата за 1976 година изнесува 620 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. Факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

32.

Врз основа на член 43 став 2, во врска со член 14 став 2 и член 25 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75); Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА

1. Краткорочниот кредитен потенцијал на банката, до кој банката може да авалира меници и до кој може да дава гаранции, освен меници и гаранции по основ на инвестицији, го сочинуваат износите на краткорочните кредити и другите пласмани со рок на враќање до 12 месеци, освен износите на тие кредити и пласмани чија наплата е сомнителна или спорна.

Како износи на краткорочни кредити и други пласмани чија наплата е сомнителна или спорна, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат износите на побарувањата по основ на краткорочни кредити и пласмани од должникот, што побарувањето го оспорил или кое е утужено, како и износите на побарувањата од должникот врз основа на чија финансиска состојба банката ќе оцени дека наплатата не ќе може да ја изврши во договорениот рок.

2. Краткорочниот кредитен потенцијал го утврдува, врз основа на податоците искажани во книговодството на банката а според состојбата на денот на составувањето на периодичната пресметка, односно на завршната сметка, органот на управувањето определен со општиот акт на банката, најдоцна во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на периодичната пресметка, односно на завршната сметка до Службата на општественото книговодство.

Органот на управувањето на банката може да одлучи краткорочниот кредитен потенцијал од точка 1 на оваа одлука да се зголеми за делот на износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката утврден според Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и за условите за давање овластување за давање гаранција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/76), што не е искористен за давање гаранции и за авалирање меници на корисници на општествени средства по основ на инвестицији во периодот за кој се утврдува краткорочниот кредитен потенцијал на банката.

3. Краткорочниот кредитен потенцијал, утврден според точ. 1 и 2 на оваа одлука, се искажува на Образецот ККП — Краткорочен кредитен потенцијал за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 197— година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи, по потреба, Образецот ККП за механиографска обработка.

Банката е должна Образецот ККП со податоците за утврдувањето на краткорочниот кредитен потенцијал да го достави до надлежната Служба на општественото книговодство во рокот од точка 2 став 1 на оваа одлука.

4. Како искористен краткорочен кредитен потенцијал се сметаат износите:

1) на авалираните меници чиј рок на втасаност за плаќање не истекол, освен мениците дадени по основ на инвестицији;

2) на протестираните меници што не се исплатени;

3) на обврските покриени со гаранции што ги дала банката, освен гаранциите дадени по основ на инвестицији.

5. За искористениот краткорочен кредитен потенцијал банката води евиденција и го искажува во своето книговодство.

Во евиденцијата за искористениот краткорочен кредитен потенцијал банката ги искажува податоците, и тоа:

1) за меничниот износ и за рокот на втасаност на меницата, посебно за мениците што втасуваат во рок до 90 дена, а посебно за мениците чиј рок на втасаност е подолг од 90 дена;

2) за бруто износот на дадените гаранции, за износот на извршените исплати на обврските што се покриени со гаранција, за износот на обврските покриени со гаранција што втасуваат за плаќање во периодот за кој е утврден краткорочниот кредитен потенцијал и за износот на тие обврски што втасуваат за плаќање по тој период.

Состојбата на искористениот краткорочен кредитен потенцијал банката ја искажува според бруто принципот на соодветните конта од групата на конта 99 — Вонбилансна евиденција, така што посебно да бидат искажани износите:

1) на авалираните меници по месеците во кои втасуваат за плаќање, со тоа што мениците на кои им истекол рокот на втасаност, освен протестираните меници што не се исплатени, се искнижуваат;

2) на дадените гаранции што втасуваат за плаќање во периодот за кој е утврден краткорочниот кредитен потенцијал, а посебно износите на дадените гаранции што втасуваат по истекот на тој период, како и износот на исплатените обврски по дадените гаранции.

6. Корисникот на општествени средства за чија обврска е дадена гаранција е должен во рок од 8 дена по истекот на месецот писмено да ја извести банката-гарант за износите на извршените исплати на обврските во односниот месец што се предмет на гаранција без оглед на изворите на средствата од кои е извршена исплатата, освен ако исплатата ја извршила банката — гарант по основ на гаранција.

Корисникот на општествени средства за чија обврска е дадена гаранција е должен за износите на дадените други инструменти за обезбедување на плаќање за обврските што се покриени со гаранција писмено да ја извести банката — гарант во рок од 8 дена од денот на давањето на тие други инструменти.

Корисникот на општествени средства чија меница ја авалирала банката, должен е да ја извести банката за протестот на меницата, ако меницата е протестирана.

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1976 година.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 28  
29 јануари 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

Образец ККП

Банка \_\_\_\_\_  
Седиште \_\_\_\_\_  
Жиросметка \_\_\_\_\_

#### КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 197— година

Реден број	Кonto	Позиција	Износ на краткорочниот кредитен потенцијал	
			претколona	главна колona
1	2	3	4	5

Краткорочниот кредитен потенцијал во износ од динари \_\_\_\_\_, до кој во периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 197— година можат да се даваат гаранции и да се авалираат меници на корисникот на општествени средства, освен гаранции и меници по основ на инвестиции, го утврдил-ла \_\_\_\_\_ како надлежен орган на управувањето на банката, на седницата од \_\_\_\_\_ 197— година.

Директор,

Претседател,

Забелешка:

1. Износите на краткорочните и други пласмани се внесуваат во овој образец според редоследот на синтетичките конта во книговодството на банката.

2. Износите на сомнителните и спорните побарувања од точка 1 став 2 на Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката се внесуваат во овој образец по износите од забелешката под 1.

3. Износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал од точка 2 став 2 на Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката се внесуваат во овој образец по износот од забелешката под 2.

4. Износите на краткорочните кредити и други пласмани по синтетичките конта се внесуваат во претколоната, а нивниот збир во главната колona на овој образец. Износите под 1 и 2 на оваа забелешка се внесуваат во главната колona на овој образец.

5. Износите во овој образец се искажуваат во динари без пари.

### 33.

Врз основа на член 43 став 3, во врска со чл. 14 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА АВАЛИРААТ МЕНИЦИ И ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ**

1. Корисникот на општествени средства од областа на стопанството, што во последните шест месеци што му претходат на авалирањето на меница, односно на давањето на гаранција, немал ненамирен обврски евидентирани кај Службата на општественото книговодство, може да авалира меници и да дава гаранции за намирување на обврските на други корисници на општествени средства, освен на обврските по основ на инвестиции, најмногу до износот на трајните обртни средства искажани во завршната сметка за претходната година.

Износот на трајните обртни средства искажан во завршната сметка за претходната година се утврдува на начинот пропишан во Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 40/74).

Како износ на трајните обртни средства искажани во завршната сметка за претходната година, од став 2 на оваа точка, се смета износот искажан под редниот број 13 на Образецот ТОС — Пресметка на задолжителните трајни обртни средства, што е составен врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година.

2. Корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од точка 1 на оваа одлука и банката, што во последните шест месеци што му претходат на авалирањето на меницата, односно на давањето на гаранцијата, немал ненамирени обврски евидентирани кај Службата на општественото книговодство, може да авалира меници, односно да дава гаранции за намирување на обврските на други корисници на општествени средства, најмногу до износот на една четвртина од приходите остварени во претходната година.

Износот на една четвртина од приходите остварени во претходната година, корисникот на општествени средства го утврдува врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година, така што организациите на здружениот труд земаат една четвртина од остварениот вкупен приход, а другите корисници на општествени средства — една четвртина од приходот остварен со дејноста, вклучувајќи и една четвртина од приходот што ја оствариле по основ на даноци, други давачки и придонеси, како и по основ на субвенции, дотации и сл.

3. Износот на трајните обртни средства, односно износот на една четвртина од приходот до кој корисникот на општествени средства може да авалира меници и да дава гаранции го утврдува органот на управувањето на корисникот на општествени средства определен со општиот акт истовремено со донесувањето на завршната сметка за претходната година.

4. Како искористен износ на трајните обртни средства, односно како искористен износ на една четвртина од приходот се смета износот, и тоа:

1) на авалираните меници чиј рок на втасаност за плаќање не истекол и износот на протестираните меници што не се уплатени;

2) износот на ненамирените обврски за кои е дадена гаранција.

5. За искористените износи од точка 4 на оваа одлука, корисникот на општествени средства води евиденција и тие износи ги искажува во своето книговодство.

Во евиденцијата на искористените износи корисникот на општествени средства ги искажува податоците, и тоа:

1) за износот на мениците по роковите на втасаност и за износот на протестираните меници;

2) за бруто износот на дадените гаранции и за рокот на втасаноста на обврските покриени со гаранција.

Состојбата на искористените износи од точка 4 на оваа одлука корисникот на општествени средства ќе ја искаже во своето книговодство на контата од групата на контата 99 — Вонбилансна евиденција, така што збирно да бидат искажани износите:

1) на авалираните меници по месеците во кои втасуваат за плаќање, со тоа што мениците на кои им истекол рокот за втасаност, освен протестираните меници што не се исплатени, се искнижуваат;

2) на дадените гаранции по кои обврските не се во целост намирени и износот на намирените обврски по дадените гаранции.

6. Корисникот на општествени средства за чии обврски е дадена гаранција, должен е во рок од осум дена од денот на истекот на секој месец писмено да го извести гарантот за износот на извршените плаќања на обврските покриени со гаранција.

Корисникот на општествени средства чија меница е авалирана, должен е во рок од три дена од денот на протестот на меницата писмено да го извести авалистот за протестот на меницата.

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1976 година.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 30

29 јануари 1976 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,

**Џемал Биједиќ, с. р.**

34.

Врз основа на член 43 став 1 во врска со член 15 и чл. 26 до 28 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОБЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА

1. Ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката го сочинуваат износите:

1) на готовите пари во благајната и на сметките во динари, валути, девизи, злато и други метали — искажани во Образецот Биланс на состојбата на 31 декември, што е составен дел на завршната сметка на банката за претходната година, под ред. бр. 1, 2 и 5 до 7, ред. бр. 18 до 21 и ред. бр. 26, 27 и 124, односно на соодветните контата во книговодството на банката;

2) на хартиите од вредност, како што се обврзници, благајнички записи, меници, освен мениците што служат како гаранции за исплата на определени обврски (меници по потрошувачки кредити и др.) и други хартии од вредност што можат да би-

дат предмет на промет — искажани во Образецот Биланс на состојбата на 31 декември, под ред. бр. 3, 55, 89 и 106, односно на соодветните контата во книговодството на банката;

3) на ненаплатените ануитети по долгорочни кредити чија наплата втасала до крајот на претходната година, освен износот чија наплата е сомнителна или спорна — искажани на соодветните позиции во Образецот Биланс на состојбата на 31 декември и утврдени во спецификацијата на втасаните ненаплатени ануитети;

4) на отплатите од ануитети по долгорочни кредити, што втасуваат за наплата во годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката — искажани во Образецот Биланс на состојбата на 31 декември, освен износот чија наплата е сомнителна или спорна.

5) на планираното зголемување на изворите на средствата во текот на годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал, што според важечките прописи можат да се користат за инвестиции

Како износ на планираното зголемување на изворите на средствата што според важечките прописи можат да се користат за инвестиции во смисла на одредбата под 5 став 1 на оваа точка, се смета делот на износот на средствата наменет за инвестиции а обезбеден по основ:

1) на депозити по видување на корисници на општествени средства;

2) на депозити по видување на граѓани и граѓански правни лица (штедни влогови, износи на жиро-сметки, текушти сметки, девизни сметки и сл.);

3) на орочени средства на корисници на општествени средства;

4) на орочени средства на граѓани и граѓански правни лица;

5) на средства присобрани со емисија на обврзници и други хартии од вредност;

6) на финансиски кредити и заеми од странство;

7) на финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во Југославија, што ги зеле корисници на општествени средства, а по кои банката е гарант;

8) на кредити од Народната банка на Југославија и од народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина.

Планираното зголемување на изворите на средствата што според важечките прописи можат да се користат за инвестиции, во ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката не може да изнесува повеќе од највисокиот процент на зголемувањето на тие средства остварен во последните три години за одредена позиција наведена во одредбите под 1 до 3 став 2 на оваа точка, освен по основ на одредбите под 5 до 8 ако банката располага со веродостојна документација за обезбедување на планираните извори на средства.

Како износи чија наплата е сомнителна или спорна, во смисла на одредбите под 3 и 4 став 1 на оваа точка, се сметаат износите на побарувањата од корисникот на општествени средства, што побарувањето го оспорил или е утужено, како и побарувањата од корисникот на општествени средства врз основа на чија финансиска состојба банката ќе оцени дека наплатата не ќе може да ја изврши во годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал.

2. Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден на начинот од точка 1 на оваа одлука се зголемува за износот на супергаранциите што банката ги добива од други банки за годината за која се утврдува тој потенцијал.

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден на начинот од точка 1 на оваа одлука се намалува за износот на средствата на основачите и депонентите на банката, што, во смисла на член 26 став 3 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, не ја прифатиле гаранцијата за односната инвестиција, а според состојбата на тие средства на денот на утврдувањето на ликвидниот инвестиционен потенцијал.

3. Ликвидниот инвестиционен потенцијал го утврдува органот на управувањето определен со општиот акт на банката врз основа на податоците искажани во завршната сметка на банката за претходната година, во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на завршната сметка до Службата на општественото книговодство.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банката што за 1976 година го утврдила ликвидниот инвестиционен потенцијал според одредбите на Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банка и на условите за издавање овластување за давање на гаранции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75), ќе го усогласи ликвидниот инвестиционен потенцијал со одредбите на оваа одлука во рок од 30 дена од денот на почетокот на применувањето на оваа одлука.

Органот на управувањето на банката може да одлучи ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката да се утврди и во текот на годината, ако во работењето на банката настапат околности што битно го менуваат ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка.

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден за односната година се искажува на Образецот ЛИП. Ликвиден инвестиционен потенцијал за 197— година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи Образецот ЛИП за механиографска обработка.

Банката е должна Образецот ЛИП со податоците за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал да го достави до надлежната Служба на општественото книговодство во роковите од ст. 1 и 2 на оваа точка.

4. Ликвидниот инвестиционен потенцијал што банката ќе го утврди за наредната година или за повеќе наредни години, не може да биде поголем од износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден според одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука за годината во која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал.

5. Органот на управувањето на банката, на крајот на секој месец, го утврдува износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал искористен за давање гаранции и за авалирање на меници дадени по основ на инвестиции.

Искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал за давање гаранции и за авалирање меници, дадени по основ на инвестиции, го сочинува износот, и тоа:

1) на дадените гаранции од член 5 на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75) и од член 26 на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, намален за износот на исплатите извршени по основ на обврските што се предмет на гаранциите, а кои ги извршил должникот, банката како кредитор или банката како гарант;

2) на супергаранцијата од член 16 на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите и од член 27 на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, намален за износот на исплатите од одредбата под 1 на овој став и исплатите што ги извршила банката — супергарант по основ на обврските што се предмет на гаранцијата;

3) на авалираните меници според одредбата на член 15 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, чиј рок на втасаност не истекол, како и на мениците што се протестираани.

Искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал на банката по основ на обврските покриени со гаранција што втасуваат во наредните 12 месеци и по основ на авалираните меници што втасуваат во

тој рок, не може да биде поголем од утврдениот ликвиден инвестиционен потенцијал за годината во која се врши неговото утврдување.

6. Должникот за чија обврска е дадена гаранција е должен во рок од 8 дена од денот на извршувањето на исплатата писмено да ја извести банката — гарант за износите на извршените исплати на обврските што се предмет на гаранцијата од средствата на должникот и од другите извори на средствата освен од средствата на банката гарант, како и за износите дадени во други инструменти за обезбедување на плаќањето за обврските што се покриени со гаранција.

7. За искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал банката води евиденција и го искажува во своето книговодство.

Во евиденцијата за искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал банката го искажува, и тоа:

1) бруто износот на дадените гаранции, на извршените исплати на обврските што се покриени со гаранцијата, на планираното втасување на обврските во наредните 12 месеци и на обврските што втасуваат по тој рок;

2) износот на авалираните меници што втасуваат за плаќање во наредните 12 месеци и износот на мениците што втасуваат по тој рок.

Состојбата на искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал банката ја искажува според бруто принципот на соодветните конта од групата на конта 99 — Вонбилансна евиденција, така што посебно да бидат искажани, и тоа:

1) износот на дадените гаранции по годините на кои се однесуваат, износот на извршените исплати на обврските за кои се дадени гаранциите и износот на гаранциите по основ на кои не се извршени обврските без оглед дали обврските втасале или не втасале;

2) износот на авалираните меници со рок на втасаност до 90 дена, износот на авалираните меници со втасаност во наредните 12 месеци и износот на другите авалирани меници.

8. За примените овластувања за давање гаранции и за дадените гаранции по овластување на корисникот на општествени средства, банката води евиденција во која го искажува и тоа:

1) износот на примените овластувања за давање гаранции од корисникот на општествени средства;

2) износот на дадените гаранции по овластување од корисникот на општествени средства;

3) износот на извршените исплати на обврските за кои е дадена гаранција по овластување, а кои ги извршил должникот, банката како кредитор, давателот на овластувањето за давање гаранција, банката како гарант или што се извршени со давање меница со авал според одредбите на член 36 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства;

4) износот на гаранциите по овластување по основ на кои не се извршени обврските, без оглед дали обврските втасале или не втасале.

Одредбите на точка 6 од оваа одлука се применуваат и на должникот до износот на расположивите средства за инвестиции над задолжителното ниво на трајните обртни средства зголемени за износот на амортизацијата по претсметката за периодот од денот на утврдувањето на средствата за инвестиции до крајот на тековната година;

9. Корисникот на општествени средства што нема ненамирени втасани обврски, евидентирани кај Службата на општественото книговодство, може да даде овластување за давање гаранции најмногу до следните износи, и тоа:

1) корисникот на општествени средства од областа на стопанството до износот на расположивите средства за инвестиции над задолжителното ниво на трајните обртни средства зголемени за износот на амортизацијата по претсметката за периодот од денот на утврдувањето на средствата за инвестиции до крајот на тековната година;

2) корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од одредбата

под 1 на овој став до износот на непотрошените средства за инвестиции зголемени за износот на средствата за инвестиции по претметката за периодот од денот на утврдувањето на расположивите средства за инвестиции до крајот на годината од приходите утврдени со закон.

Корисникот на општествени средства од областа на стопанството износот на расположивите средства за инвестиции над задолжителното ниво на трајните обртни средства го утврдува според Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 40/74), а според состојбата на последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој се дава овластувањето за давање гаранција.

Корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од став 2 на оваа точка го утврдува износот на слободните средства за инвестиции според состојбата на последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој се дава овластувањето за давање гаранција.

10. Корисникот на општествени средства е должен да води евиденција за дадените овластувања за давање гаранција во која се обезбедуваат податоци за банката на која ѝ е дадено овластувањето, за должникот за чии обврски се дава гаранцијата, за износот на кој гласи овластувањето за давање гаранција и за износот на извршените исплати на обврските покриени со гаранцијата по овластување.

Банката е должна во рок од 15 дена од денот на истекот на месецот да го извести давателот на овластувањето за давање гаранција за износите на вкупно извршените исплати на обврските покриени со односната гаранција.

11. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1976 година.

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 32  
29 јануари 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.  
Образец ЛИП

Банка \_\_\_\_\_  
Седиште \_\_\_\_\_  
Жиро-сметка \_\_\_\_\_

ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ  
за 197— година

Реден број	Позиција	Износ на основот за утврдување на ЛИП на ЛИП	Износ на ЛИП
1	2	3	4
1	ГОТОВИ ПАРИ	xxx	
2	ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	xxx	
3	НЕНАПЛАТЕНИ АНУИТЕТИ ВТАСАНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА	xxx	
3.1	Ненаплатени ануитети втасани во претходната година		xxx

1	2	3	4
3.2	Износ на сомнителни и спорни побарувања по ануитетите под ред. бр. 3.1		xxx
4	ОТПЛАТИ ОД АНУИТЕТИТЕ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ШТО ВТАСУВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ГОДИНАТА ЗА КОЈА СЕ УТВРДУВА ЛИП	xxx	
4.1	По кредити и долгорочни пласмани во девизи		xxx
4.2	По кредити и долгорочни пласмани во динари		xxx
4.3	По кредити и долгорочни пласмани за станбена изградба		xxx
4.4	Износ на сомнителни и спорни побарувања по основите под ред. бр. 4.1, 4.2 и 4.3		xxx
5	ПЛАНИРАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ	xxx	
5.1	По основ на депозити по видување на корисници на општествени средства		xxx
5.2	По основ на депозити по видување на граѓани		xxx
5.3	По основ на орочени средства на корисници на општествени средства		xxx
5.4	По основ на орочени средства на граѓани		xxx
5.5	По основ на средства присобрани со емисија на обврзници и други хартии од вредност		xxx
5.6	По основ на финансиски кредити и заеми од странство		xxx
5.7	По основ на финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во Југославија, што ги зеле корисници на општествени средства		xxx
5.8	По основ на кредити од народните банки		xxx

ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ  
(ред. бр. 1 до 5)

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ од динари \_\_\_\_\_, до кој во 197— година можат да се даваат гаранции и да се авалираат менџици за обезбедување на плаќањето на инвестицији, го утврдил-ла \_\_\_\_\_ како надлежен орган на управувањето на банката, на седницата од \_\_\_\_\_ 197— година.

Директор, \_\_\_\_\_ Претседател,

35.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 24/71, 40/73, 39/74 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Стапката на придонесот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија од 1 јануари 1976 година изнесува 0,80% од основницата за пресметување на придонесот од член 40 став 2 на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 27  
29 јануари 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

36.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/71), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. На активно воено лице што ги исполнува условите за стекнување на правото на додаток на деца, пропишани со Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија, во 1976 година му припаѓа додаток на деца во височина од 250 динари месечно за секое дете.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 29  
29 јануари 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

37.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТАТА ВО СМЕНИ, ОДНОСНО ЗА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ МУ ОДГОВАРА НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО ОДРЕДЕН БРОЈ СМЕНИ

1. Во Одлуката за работата во смени, односно за интензитетот на користењето на основните средства

кој му одговара на користењето на средствата во одреден број смени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/74) во точка 6 во колона 2 на табелата текстот под ред. бр. 3, 4 и 5 се менува и гласи:

„3) Тунели и галерии на железнички пруги (123) чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 до 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно

4) Мостови, вијадукти и надвозници на железнички пруги (124) чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 до 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно:

а) челични, камени и бетонски, со столбови или без столбови

б) дрвени

5) Железнички пруги чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 до 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно:

а) долен построј (125-1)

б) горен построј (125-2,3 и 9)“.

2. Во точка 7 во колона 2 на табелата текстот под ред. бр. 3, 4, 5 и 6 се менува и гласи:

„3) Тунели и галерии на железнички пруги (123) чија превозна сила е искористена со над 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно

4) Мостови, вијадукти и надвозници на железнички пруги (124) чија превозна сила е искористена со над 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно:

а) челични, камени и бетонски, со столбови или без столбови

б) дрвени

5) Железнички пруги чија превозна сила е искористена со над 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно:

а) долен построј (125-1)

б) горен построј (125-2,3 и 9)

6) Контактна мрежа на магистрални електрифицирани железнички пруги чија превозна сила е искористена со 10,000.000 бруто тонски километри по градежен километар пруга годишно“.

3. Органите на управувањето во основните организации на здружениот труд во областа на железничкиот сообраќај можат да одлучат точ. 1 и 2 од оваа одлука да ги применат и на пресметката на амортизацијата по завршната сметка за 1975 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 31  
29 јануари 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

38.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО ТУЗЛА

1. Се основа Царинарница во Тузла, со седиште во Тузла.

2. Царинарницата во Тузла започнува со работа на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 1031

25 септември 1975 година  
Белград

### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

39.

Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67) и член 44 од Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66 и 38/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

## У П А Т С Т В О

### ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

#### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Сојузните органи на управата, сојузните организации, сојузните правосудни органи и стручните служби на Претседателството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на Кабинетот на Претседателот на Републиката (во натамошниот текст: органите на федерацијата) се должни, во смисла на одредбите од ова упатство, да ги заклучат на крајот на тековната година\*) своите деловни книги и другите евиденции со состојбата на 31 декември и да состават завршна сметка за односната година.

2. Органите на федерацијата завршната сметка ја составуваат врз основа на податоците од своето книговодство и од други евиденции.

3. Состојбата на средствата и на нивните извори органите на федерацијата ја утврдуваат со попис (инвентарисување).

4. Завршната сметка на органите на федерацијата содржи:

1) биланс на состојбата на 31 декември 197— година (на Образецот I);

2) заклучен лист на 31 декември 197— година (на Образецот II);

3) финансиски резултат на редовната дејност во 197— година (на Образецот III);

4) преглед на остварените средства на сопствените приходи во 197— година (на Образецот IV);

5) збиен преглед на остварените и користените средства за посебни намени во 197— година (на Образецот V);

6) преглед на обезбедените средства на личните доходи на работниците според општествениот договор за 197— година (на Образецот VI);

7) преглед на исплатените лични доходи на работниците во 197— година (на Образецот VII);

8) преглед на одобрените и потрошените средства според посебниот дел на буџетот за 197— година (на Образецот VIII);

9) преглед на пренесените средства за инвестиции и на средствата доделени од тековната буџетска резерва за потребите непредвидени со планот во 197— година (на Образецот IX);

10) извештај за работата.

5. Органите на федерацијата што во својот состав, во смисла на член 24 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, имаат и работни единици со самостојна пресметка за вршење стопанска дејност, за кои водат посебно кни-

\*) Како тековна година се смета годината во која се составува завршната сметка.

говодство според Основниот контен план за организациите на здружениот труд, ја составуваат завршната сметка за таа дејност според прописите што важат за организациите на здружениот труд од стопанството.

## II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

### 1. Попис на средствата

6. Попис на состојбата на средствата и на изворите на средствата и преглед на ненамирените обврски на 31 декември тековната година врши комисијата за попис.

Членовите на комисијата за попис ги именува органот определен со општиот акт на органот на федерацијата.

За членови на комисијата за попис не можат да бидат именувани сметкопологачот и лицата што ракуваат со парични или материјални вредности што се предмет на пописот.

Работата на пописот опфаќа:

1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на материјалните вредности и утврдување на другите средства и на нивните извори, како и внесување на тие податоци во пописните листи;

2) процена на средствата од одредбата под 1 на овој став. Процената на средствата се врши по книговодствените вредности, односно по набавните вредности на потрошните материјали и на ситниот инвентар;

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата на средствата и на изворите на средствата утврдени со пописот и нивната состојба искажана во книговодството, како и утврдување на причината поради која настанала разликата.

Податоците од книговодството се внесуваат во пописните листи дури по извршениот попис.

Пописот на средствата на опремата, средствата за заедничка потрошувачка и на недвижностите ги опфаќа сите средства што се наоѓаат кај органите на федерацијата, односно што на органите на федерацијата им се дадени на користење.

Пописот на материјалот и на ситниот инвентар опфаќа во посебните пописни листи: материјал за редовната дејност, материјал за посебни намени, материјал за вршење на стопанска дејност, ситен инвентар за редовната дејност, ситен инвентар за посебни намени и ситен инвентар за вршење на стопанска дејност.

Со пописот се опфаќаат и средствата што не му припаѓаат на органот на федерацијата но се наоѓаат кај него, како и средствата што му припаѓаат на органот на федерацијата но не се наоѓаат кај него туку кај други корисници на општествени средства (на чување, послуга, закуп и сл.).

Средствата што не му припаѓаат на органот на федерацијата се искажуваат во посебни пописни листи и органот на федерацијата е должен еден примерок од пописната листа да достави до корисникот на општествени средства на кој му припаѓаат тие средства.

Средствата што му припаѓаат на органот на федерацијата, но не се наоѓаат кај него туку кај друг корисник на општествени средства (на послуга, закуп, поправка и сл.) посебно се искажуваат во пописните листи. Пописот на тие средства се врши врз основа на податоците од книговодството, односно другата документација, а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Вредноста на средствата на опремата и вредноста на средствата за заедничка потрошувачка што при пописот ќе се најдат како вишок и за кои не е позната набавната цена, ја проценува комисијата за попис според пазарната цена на таквото средство, намалена за степенот на истрошеноста.

За секој облик на парични средства се составуваат посебни пописни листи, во кои се внесува фактичната состојба утврдена со пописот.



Списокот на ненамирните обврски и на побарувањата се составува на посебни пописни листи за обврските и за побарувањата, што потекнуваат од вршењето на редовната дејност на органите на федерацијата, а на посебни пописни листи — за обврските и за побарувањата, што потекнуваат од средствата определени за посебни намени, врз основа на книговодствените и други податоци.

За сите видови побарувања и обврски органите на федерацијата се должни да прибават писмена согласност од должниците, односно од доверителите со состојбата на 31 декември тековната година.

При вршењето на усогласувањето на состојбата на обврските и на побарувањата органите на федерацијата во сè ќе ги применуваат одредбите на Правилникот за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75).

Побарувањата, односно обврските за кои не постои уредна документација, посебно се искажуваат во пописните листи.

Пописот на готови пари, чекови и странски средства за плаќање се врши со запишување на износите добиени со броење, а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Во списокот на ненамирните обврски и на побарувањата се внесуваат сите побарувања на органите на федерацијата според пописот на 31 декември тековната година (од купувачи, дадени аконтации за службен пат, извршени исплати за боледување над 30 дена и сл.), состојбата на сите обврски на органите на федерацијата утврдена со пописот на 31 декември тековната година и состојбата на сите кредити што ги користат органите на федерацијата (што, по правило, се утврдуваат со извод од Службата на општественото книговодство), како и обврските по набавките на материјал и ситен инвентар.

## 2. Биланс на состојбата на 31 декември 197— година

7. Внесувањето на податоците во Образецот I — Биланс на состојбата на 31 декември 197— година, се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 57 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колона 2 на овој образец.

Органите на федерацијата под ред. бр. 1 до 57 внесуваат податоци за средствата и за изворите на средствата според состојбата утврдена со пописот на материјалните вредности, на побарувањата и обврските на 31 декември тековната година, а според класификацијата на податоците од образецот. За внесување на тие податоци се користат и расположивите евиденции за состојбата на тие средства и на нивните извори, како и изводите на средствата на сметките кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) и банките.

Искажаните вредности под ред. бр. 6 и 18 ги содржат и резултатите од извршената ревалоризација на средствата во смисла на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75 и 60/75).

2) под ред. бр. 7, 8 и 19 се внесуваат книговодствените отписи пресметани на крајот на годината со примена на стапките на амортизацијата определени во важечките прописи, како и износите на извршената корекција добиени во постапката за ревалоризација на средствата;

3) под ред. бр. 11, 12 и 22 се внесуваат и средствата на пресметаната и уплатена амортизација по стапките пропишани во случаите во кои кај одделни органи на федерацијата со посебен пропис е наведена амортизацијата;

4) под ред. бр. 36, 37 и 38 се внесуваат преплатените износи на средствата по обврските на органите на федерацијата, ако соодветните конта од колона 2 на овој образец покажуваат долговно салдо поради преплата на создадените обврски;

5) под ред. бр. 44, 49 и 52 се внесуваат и средствата што врз основа на конечната распределба по завршената сметка се распоредени во фондовите наведени под тие редни броеви.

Кај органите на федерацијата состојбата на средствата на 31 декември тековната година на жиро-сметката за редовна дејност, жиро-сметките за посебни намени и на жиро-сметката на фондовите ја сочинуваат средствата на тие сметки на 31 декември тековната година, зголемени за средствата распоредени на тие сметки до 31 јануари наредната година во смисла на член 57а од Законот за финансирањето на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 63/72, 71/73, 4/75 и 60/75).

Средствата примени во текот на јануари наредната година врз основа на член 57а од Законот за финансирањето на федерацијата, органите на федерацијата ќе ги прокирнат во своето книговодство под 31 декември тековната година со одобрување на соодветните конта на приходите од буџетот по основ на редовната дејност, посебните намени и фондовите на органите на федерацијата врз товар на буџетот на федерацијата, додека книжењата по изводот на Службата ќе ги спроведат со задолжување на жиро-сметката за редовна дејност, жиро-сметката за посебни намени и жиро-сметката на фондовите, во корист на соодветните конта на буџетот на федерацијата во тековните книжења во јануари наредната година.

## 3. Заклучен лист

8. Во Образецот II — Заклучен лист на 31 декември 197— година се внесува состојбата според сите пропишани синтетички конта, односно аналитички конта, и тоа по оној ред како што е пропишано во Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67).

Сите конта што се отворени при расчленувањето на билансот и контата на кои настанале промени во текот на годината, се запишуваат редум во свој образец, без оглед дали тие конта искажуваат нејаква состојба (салдо) или се израмнети.

Ако контата на 31 декември тековната година врз основа на аналитичката евиденција искажуваат активно и пасивно салдо, така утврдениот промет на салдото се внесува со посебни износи во колони 9 и 10 на овој образец.

Органите на федерацијата се обврзни во Образецот II да ги искажат собираите по секоја класа на конта од контниот план.

Вака искажаните збирови по класите се внесуваат во збирната рекапитулација на Образецот II.

## 4. Утврдување на финансискиот резултат на редовната дејност

9. Во Образецот III — Утврдување на финансискиот резултат на редовната дејност во 197— година се искажуваат: извршената пресметка на останатите и потрошените средства за вршење на редовната дејност и стопанска дејност од помал обем, конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност за лични доходи и личните примања што ги товарат материјалните трошоци, за издвојување во фондовите, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот на федерацијата; состојбата на ненамирните обврски и трошењето на средствата на фондовите.

Во Образецот III се внесуваат податоци од книговодствената евиденција од соодветните конта:

1) под редниот број 1 — пренесените средства што во конечната распределба по завршената сметка за преходната година се распоредени за финансирање на редовната дејност во тековната година. Под тој реден број се искажува почетната состојба на конто 702;



2) под редниот број 2 — средствата пренесени во текот на годината од буџетот на федерацијата на жиро-сметката на органот на федерацијата како средства за вршење на неговата редовна дејност. Под тој реден број се искажува состојбата на пренесените средства од буџетот во текот на тековната година, искажано на побарувачката страна на контото 700;

3) под редниот број 3 — органите на федерацијата не ги пополнуваат колоните 4 и 5 под тој реден број;

4) под редниот број 4 — остварените вонредни приходи искажани на контото 780;

5) за остварените средства за вршење на редовната дејност во завршната сметка не се искажуваат побарувањата што не се наплатени до 31 декември тековната година;

6) под редниот број 6 — извршените набавки на потрошни материјали и ситен инвентар.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на годината на контото 712. Органите на федерацијата што вршеле и стопанска дејност од помал обем која не се смета како стопанска дејност, во смисла на член 24 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, односно во смисла на член 35 став 7 од Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата, под тој реден број ја искажуваат и состојбата на посебните аналитички конта на синтетичкото конто 760 за извршените набавки на потрошни материјали и ситен инвентар на стопанските дејности од помал обем;

7) под ред. бр. 7 и 8 — извршените производствени и непроизводствени услуги што, во смисла на член 63 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, се сметаат како материјални трошоци а кои се искажани на контото 713, како и извршените услуги на стопански дејности од помал обем искажани на аналитичките конта на синтетичкото конто 760;

8) под редниот број 9 — разни други трошоци што не се искажани под ред. бр. 6, 7 и 8 на овој образец, а кои се евидентирани на контото 714, на посебните аналитички конта на синтетичкото конто 762 за трошоците на стопанските дејности од помал обем и на контото 781 за вонредните расходи на органите на федерацијата;

9) под редниот број 10 — пресметаната амортизација за тековната година во случаите во кои кај одделни органи на федерацијата со посебен пропис е воведена амортизација.

Под тој реден број се искажува состојбата на пресметаната амортизација на крајот на годината, искажана на контото 715 за редовната дејност, а на контото 761 за стопанската дејност од помал обем;

10) под редниот број 12 — износот со кој се намалуваат извршените расходи во случај во кој од средствата на органите на федерацијата ќе се изврши судска одлука за присилна наплата на побарувањата (како и на други обврски) што ги товари средствата на буџетот на федерацијата;

11) под редниот број 13 — средствата што со завршната сметка на органите на федерацијата, врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност, се распоредуваат на лични доходи и на лични примања што ги товарат материјалните трошоци, на фондовите, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Под тој реден број се искажува состојбата на контото 790, што се добива по спроведеното пренесување на салдото, од соодветните конта на групите на контата 70, 71 и 78 и со пренесување на салдото од контото 796 кај оние органи на федерацијата што на контата од групите 75 и 76 ги книжеле трошоците на стопанските дејности од помал обем;

12) под ред. бр. 14 до 18 — пресметаните износи на аконтажите на личните доходи и на другите видови лични примања со соодветните придонеси од личните доходи и според личните доходи заклучно со 31 декември тековната година;

13) под редниот број 18 — пресметаниот износ на личните примања што ги товарат материјалните трошоци во смисла на член 4 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците во органите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 56/75).

Под соодветните редни броеви 14 до 18 се искажуваат и извршените исплати на личните доходи што потекнуваат од поранешните години, а кои се утврдени и намирени дури во тековната година.

Под ред. бр. 14 до 18 се искажуваат и прокнижените износи на соодветните аналитички конта на групите на контата 71 и 76 за стопанските дејности од помал обем, односно на соодветните конта на групите на контата 24 и 25 на име на извршените пресметки на аконтажите на личните доходи од средствата за редовната дејност и придонесите од личните доходи и според личните доходи;

14) под редниот број 19 — разликата помеѓу пресметаните аконтации на личните доходи до 31 декември тековната година и остварените лични доходи, што треба да им се исплати на работниците врз основа на одлуката за конечната распределба по завршната сметка на аконтацијата на личните доходи исплатени во текот на годината помалку од вкупниот износ на остварените лични доходи по конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност по завршната сметка за тековната година. Со тој износ се опфаќаат и придонесите од личните доходи и според личните доходи.

Под тој реден број се искажува износот на пресметаните лични доходи (со придонесите од личните доходи и според личните доходи) прокнижен на контото 246, по спроведеното книжење на распоредот на резултатите на финансирањето на редовната дејност;

15) под редниот број 20 — органите на федерацијата не ги пополнуваат колоните 4 и 5;

16) под ред. бр. 22, 23 и 24 — средствата што со завршната сметка за тековната година врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност се распоредени во тие фондови. Под тие редни броеви се искажуваат износите што преку контото 791 и контото 796 за стопанските дејности од помал обем, се прокнижени на соодветните конта 900, 940 и 980;

17) под редниот број 26 — соодветниот дел на средствата за вршење на редовната дејност што органот на федерацијата го пренесува во наредната година заради извршување на обврските, односно задачите за кои тие средства му биле обезбедени, а кои обврски односно задачи органот не ги извршил до 31 декември тековната година.

Под тој реден број се искажува, по спроведениот распоред на книжењето на резултатите на средствата за финансирање на редовната дејност на контото 791 — прокнижениот износ на контото 702;

18) под редниот број 27 — непотрошениот дел на средствата за вршење на редовната дејност што врз основа на одлука на органот на федерацијата се враќа во буџетот.

Под тој реден број се искажува, по спроведениот распоред на книжењата на резултатите на средствата за финансирање на редовната дејност, износот што се уплатува во буџетот а кој е прокнижен на контото 208.

Покрај пресметката на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност што се составува за органот на федерацијата во целост, а на начинот од точка 9 на ова упатство, органот на федерацијата може да состави и пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност по работни единици — ако финансискиот план на органот на федерацијата е составен по работни единици во смисла на точ. 11 и 12 од Упатството за начинот на составување на финансискиот план и претсметката за користење на средства-

та за посебни намени на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/64);

19) под ред. бр. 29 до 33 — податоците за состојбата на ненамирните обврски на 31 декември според класификацијата што е дадена во самиот образец.

Органите на федерацијата што, во смисла на член 57а од Законот за финансирањето на федерацијата, користеле средства за редовната дејност, за посебни намени и фондови, како ненамирни, обврски го искажуваат износот на утврдените обврски според пописот на 31 декември тековната година, намален за износот на обврските што органот на федерацијата ги исплатил до 31 јануари наредната година од средствата што му се ставени на располагање од буџетот на федерацијата за редовната дејност, за посебните намени, односно во корист на фондовите;

20) под ред. бр. 34 до 35 — податоците на извршеното трошење на средствата на фондовите по одделни намени дадени во овој образец.

Во колона 4 се искажуваат податоците од завршната сметка на претходната година со евентуалната корекција што е утврдена со решение на Службата при вршење контрола на завршната сметка за претходната година, а во колона 5 — износите утврдени со завршната сметка за тековната година.

#### 5. Преглед на остварените средства на сопствените приходи

10. Во Образецот IV — Преглед на остварените средства на сопствените приходи во 197— година, се искажуваат прометот, распоредот и состојбата на остварените средства на сопствените приходи што органот на федерацијата ги остварува со својата дејност преку посебни евидентни сметки а кои во целост се уплатуваат во корист на буџетот на федерацијата како посебна форма на приходи.

Во образецот од став 1 на оваа точка се внесуваат, и тоа:

1) под редниот број 1 — книговодствените податоци за износот на долговното салдо на прометот на контото 120, а кој на 31 декември претходната година е книжен на побарувачката страна на контото 200;

2) под редниот број 2 — износот на целокупната реализација врз основа на издадените фактури во тековната година книжени на контото 770. Долговното салдо на прометот на контото 120 во тековната година мора да биде еднакво на износите на прометот книжени на побарувачката страна на контото 770;

3) под редниот број 4 — долговното салдо на прометот на контото 120, што на крајот на тековната година се книжи на побарувачката страна на контото 290;

4) под редниот број 5 — износот на вкупно наплатената реализација во тековната година, а кој износ е книжен на долговната страна на контото 106 (сметка 845 кај Службата) и на побарувачката страна на контото 208;

5) под редниот број 6 — вкупните износи на наплатените сопствени приходи што се искажани под редниот број 5 на овој образец;

6) под редниот број 7 — органите на федерацијата не вршат пополнување на колоните 4 и 5 на овој образец;

7) под редниот број 9 — состојбата на 31 декември претходната година според изводот на Службата на сметката 845 ако имало салдо, односно во целиот износ ако не е извршено празнење од сметката 845;

8) под редниот број 10 — приливот на средствата на евидентната сметка 845, чиј износ се сложува со износот под редниот број 5 на овој образец и чиј промет е книжен на долговната страна на контото 100;

9) под редниот број 12 — износот што со налог за пренос е уплатен во корист на буџетот на феде-

рацијата како посебна форма на приходи и кој е книжен на побарувачката страна на контото 103, односно на долговната страна на контото 208;

10) под редниот број 15 — салдото на сметката 845, што истовремено се наоѓа како долгово салдо на контото 103, и како побарувачко салдо на контото 208.

Во колона 4 се внесуваат податоци за претходната година а во колона 5 податоци за тековната година.

Образецот IV се составува за секој вид приходи посебно.

#### 6. Збирен преглед на остварените и користените средства за посебни намени

11. Во Образецот V — Збирен преглед на остварените и користените средства за посебни намени во 197— година, се искажуваат средствата што на органот на федерацијата му се обезбедени за посебни намени, без оглед на тоа дали органот на федерацијата тие средства ги користи за извршување на своите посебни задачи или само се појавува како носител на средствата за посебни намени па ги распоредува понатаму.

Збирниот преглед на остварените и користените средства за посебни намени се искажува збирно за сите позиции на Образецот V.

Во завршната сметка на органите на федерацијата не се искажуваат оние средства за посебни намени што во буџетот на федерацијата се распоредени како дополнителни средства (дотации) што им се даваат на други општествено-политички заедници.

Во Образецот V — Збирен преглед на остварените и користените средства за посебни намени во 197— година, се внесуваат, и тоа:

1) под редниот број 1 — пренесените непотрошените средства на органот на федерацијата од претходната година, ако со законот за извршување на буџетот или со посебен закон или друг пропис е определено непотрошените средства на органите на федерацијата да се пренесат и да се користат во тековната година.

Под тој реден број се искажува прокнижениот износ на посебното аналитичко konto 105, односно прокнижениот почетна состојба на соодветното аналитичко konto на синтетичкото konto 721 во тековната година;

2) под редниот број 2 — средствата дозначени на органот на федерацијата за посебни намени во буџетот за тековната година, а кои се користат непосредно од буџетот.

Под тој реден број се искажува износот прокнижен на посебните аналитички konta на синтетичките konta 720 и 721, по одбивање на прокнижениот на тие konta износ на средствата пренесени по завршната сметка за претходната година;

3) под редниот број 3 — органите на федерацијата не внесуваат податоци под тој реден број;

4) под редниот број 4 — разни непредвидени средства што не се искажани под ред. бр. 1 до 3 на овој образец, а кои се евидентирани на посебни аналитички konta на синтетичкото konto 721;

5) под ред. бр. 6 до 18 — трошењето на средствата по видовите на посебните намени.

Трошењето на тие средства е евидентирано на посебните аналитички konta на групата на conta 73 (без контото 739);

6) под редниот број 23 — средствата определени за пренос во наредната година, ако со законот за извршувањето на буџетот е определено непотрошените средства за посебни намени да можат да се користат во наредната година.

Под тој реден број се искажува износот прокнижен на долговната страна на контото 739;

7) под редниот број 24 — непотрошените парични средства за посебни намени што по истекот на тековната година се пренесуваат во буџетот, а кои се прокнижени на долговната страна на контото 739;

8) под ред. бр. 26 до 33 — податоците за ненамирените обврски на 31 декември, на начинот предвиден во точка 9 под 19 на ова упатство.

Во колона 4 се внесуваат податоци за претходната година, а во колона 5 податоци за тековната година.

#### 7. Преглед на обезбедените средства на личните доходи на работниците според Општествениот договор

12. Во Образецот VI — Преглед на обезбедените средства на личните доходи на работниците според Општествениот договор за 197— година, се искажуваат податоците за вкупно остварените средства од буџетот на федерацијата за лични доходи на работниците, во согласност со Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците во органите на федерацијата, во тековната година, просекот на личните доходи и состојбата на бројот на вработените работници на крајот на годината по одделни стручни подготовки и квалификации на работниците.

Во Образецот VI се внесуваат, и тоа:

1) во колона 4 вкупниот број месеци — работници според кои средствата во буџетот му се обезбедени на органот на федерацијата, т.е. за целата година за работниците затемени на 1 јануари тековната година, што биле во работен однос целата година, за новопримените работници од датумот на нивното стапување на работа, односно за работниците на кои им престанала работата во органот на федерацијата, до денот на нивното заминување.

Утврдувањето на бројот на месеци — работници за работниците што во текот на годината го стекнале својството работник во органот на федерацијата, односно поради заминување, го прекинале својството на работник, се врши на тој начин што бројот на деновите по календарот, без деновите на неделен одмор (неделите), од датумот на стапувањето на работа, односно до датумот на заминувањето од органот на федерацијата, за односниот месец, ќе се подели со вкупниот број денови по календарот, без деновите на неделен одмор (неделите), во месецот во кој настанала промената. Добиениот резултат се искажува со два децимални броја и тој се собира со утврдениот број месеци — работници што работникот ги поминал на работа во текот на годината.

Бројот на месеци — работници се утврдува најпрвин по одделни работници, а потоа се врши распоредување на добиените збирови по одделни подгрупи и категории на работни места од колона 3;

2) во колона 5 — вкупниот нето износ на личните доходи за целата година одобрен на органите на федерацијата според член 9 од општествениот договор од став 1 на оваа точка според соодветните категории работници, односно подгрупите дадени во колона 3 на овој образец;

3) во колона 6 — годишниот нето износ на личните доходи одобрен на органите на федерацијата за лични доходи според посебни услови на работата во смисла на член 12 од општествениот договор од став 1 на оваа точка;

4) во колона 7 — годишниот нето износ на личните доходи одобрен на органите на федерацијата за минат труд на работниците во смисла на член 15 од општествениот договор од став 1 на оваа точка;

5) во колона 8 — вкупниот нето износ на обезбедените средства за лични доходи што не се опфатени во колоните 5 до 7.

Ако на органот на федерацијата му се обезбедуваат средства според член 9 став 6 од општествениот договор од став 1 на оваа точка, за наградување според ефект-норма за износот што ги надминува средствата за лични доходи, на работниците што се наградуваат според ефект-норма, според коефициентите предвидени за тие работни места во член 9 став 1 од тој договор ќе се искажат така обезбедените средства во оваа колона;

6) во колона 10 — просекот на личниот доход на работниците што се обезбедува во буџетот на

Федерацијата според стручната подготовка и квалификацијата на работниците од колона 2;

7) во колони 11 и 12 — бројот на вработените работници по одделни подгрупи на работници од колона 3. Состојбата на работниците на крајот на претходната година се искажува во колона 11, а состојбата на крајот на тековната година во колона 12.

Ако во органот на федерацијата во текот на годината настанале промени во поглед на распоредувањето на работниците по одделни подгрупи, во овие колони се внесуваат податоци за состојбата на распоредувањето што работникот ја имал на 31 декември претходната година, односно тековната година.

#### 8. Преглед на исплатените лични доходи на работниците

13. Образецот VII — Преглед на исплатените лични доходи на работниците во 197— година се пополнува според податоците од посебните евиденции за исплатените лични доходи на работниците.

Во Образецот VII се искажуваат исплатите извршени во тековната година, без оглед на кој пресметковен период се однесуваат тие исплати и без оглед на тоа дали средствата им се обезбедени на органите на федерацијата во редовната дејност или во средства за посебни намени.

Во Образецот VII се внесуваат, и тоа:

1) во колона 3 — вкупниот број месеци-работници утврден на начинот предвиден во точка 12 став 2 под 1 на ова упатство со тоа што од така утврдениот број на месеци-работници се намалува соодветниот број на месеци-работници за деновите што работникот ги поминал на боледување чија исплата го товари комуналниот завод за социјално осигурување, на неплатено отсуство, за вршење на општествени функции чија исплата ги товари органите на општествено-политичките заедници и за други денови за кои не се врши исплата врз товар на органите на федерацијата;

2) во колона 4 — бројот на месеци-работници утврден врз основа на остварениот број на ефективни часови во работата подолга од полното работно време, во работата во денови на неделен одмор и на државен празник и во работата ноќе.

Вкупниот број на остварените ефективни часови во текот на годината на наведениот начин по одделни работници се зголемува според одредбите на член 22 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците во органите на федерацијата, и тоа:

а) продолжена работа — за 50%;  
б) работа во денови на неделен одмор и во денови на државен празник за 100%, а ако таа работа е вршена ноќе се врши зголемување за уште 15%.

Вака зголемените ефективни часови се делат со вкупниот број часови пресметани врз база на времето утврдено по одделен работник во колона 3 (Вкупниот број денови по календарот без деновите на неделен одмор (неделите) помножен со 7 часови).

Добиениот резултат претставува број на работниците за дополнително ангажирање на работата и тој резултат треба да се искаже со два децимални броја.

Бројот на работниците се утврдува најпрвин поединечно, а потоа се собира и се запишува по категориите на вработените работници од колона 2;

3) во колони 5 до 8 — вкупните износи на извршените исплати на личните доходи во тековната година.

Ако органите на федерацијата остваруваат исплати по ефект-норма, ќе ги искажат исплатите извршени за односните работни места и тоа за средствата обезбедени според коефициентот во колона 5, а за износот што ги надминува средствата обезбедени според коефициентот во колона 6;

4) во колона 10 — исплатите извршени според распределбата на средствата на лични доходи по

завршната сметка претходната година, а чии исплати се извршени во тековната година;

5) во колона 11 — податоците за извршените исплати на надоместот за работа подолга од полното работно време, за работа во денови на неделен одмор и во денови на државен празник и за работа поќе

Во оваа колона се внесуваат сите исплати на работниците вработени во органите на федерацијата, без оглед на тоа дали тоа било исплата за работа подолга од полното работно време што се вклучува во пензискиот основ или исплата што не се вклучува во пензискиот основ;

6) во колона 12 — сите други исплати што не се опфатени со претходните колони.

Во оваа колона, освен исплатите извршени според пресметката од тековната година (награди за покажани успеси во работата и сл.), можат да се искажат и исплатите на другите видови лични доходи што потекнуваат како пресметана обврска од претходната година а чии исплати се извршени во тековната година.

Во оваа колона не треба да се внесуваат исплатите по завршната сметка од претходната година бидејќи тие исплати се искажуваат во колона 10.

### 9. Преглед на одобрените и потрошените средства според посебниот дел на буџетот

14. Во Образецот VIII — Преглед на одобрените и потрошените средства според посебниот дел на буџетот за 197— година, се внесуваат, и тоа:

1) во колона 3 — описите на основните и поблиските намени, со тоа што се искажуваат меѓузбирите за редовната дејност (07-2-1), за посебни намени (07-2-2) и за општи општествени потреби (07-2-3). Исто така, се искажуваат меѓузбирите и за другите основни намени;

2) во колони 4 до 7 — средствата одобрени по буџетот со сите дополнителни промени;

3) во колони 8 и 9 — податоците според книговодствената евиденција, со тоа што во колона 8 се искажуваат дозначените средства од буџетот на органите на федерацијата, а во колона 9 вкупно потрошените средства за соодветната позиција;

4) во колони 10 до 12 — непотрошените средства за соодветната позиција.

И кај средствата за редовната дејност (07-2-1) се искажуваат неискористените средства во колони 10 и 11, што се пренесуваат за исти намени во наредната година (конто 702).

### 10. Преглед на пренесените средства за инвестиции и на средствата доделени од тековната буџетска резерва за потребите непредвидени со планот

15. Органите на федерацијата го пополнуваат Образецот IX — Преглед на пренесените средства за инвестиции и на средствата доделени од тековната буџетска резерва за потребите непредвидени со планот во 197— година, според книговодствената евиденција искажана на контата од групата конта 72 и 73. Во наведениот образец се внесуваат, и тоа:

1) во колона 3 — износите на пренесените средства за инвестиции од претходната година;

2) во колона 4 — износите на одобрените средства од буџетската резерва, и тоа посебно по намените (на пр. за нестопански инвестиции, за исплата на обврските од поранешните години и сл.).

### 11. Искажување на приходите на буџетот распоредени на органите на федерацијата по основ на член 57а од Законот за финансирање на федерацијата

16. Одобрените средства од буџетот на федерацијата што на органите на федерацијата им се пренесени до 31 јануари наредната година во смисла на член 57а од Законот за финансирање на федерацијата, се искажуваат во завршните сметки на следниот начин:

1) органите на федерацијата на кои тие средства им се пренесени на жиро-сметката за вршење на редовната дејност, ги искажуваат пренесените средства во Образецот III под редниот број 2, заедно со средствата што им се пренесени од буџетот до 31 декември тековната година.

Обврските исплатени во текот на јануари наредната година врз товар на тие средства ќе се книжат во тековната година како исплати на соодветните обврски создадени во тековната година;

2) органите на федерацијата на кои тие средства им се пренесени на користење за посебни намени, ги искажуваат во Образецот V под редниот број 2, покрај средствата што им се пренесени на акредитив до 31 декември тековната година, и средствата што им се пренесени на акредитив до 31 јануари наредната година од приходите на буџетот на федерацијата остварени до 31 декември тековната година, а уплатени во буџетот до 31 јануари наредната година;

3) органите на федерацијата на кои тие средства им се пренесени од буџетот на федерацијата во корист на нивните фондови, ги искажуваат во Образецот I под ред. бр. 44, 49 и 52, покрај средствата што се пренесени во корист на фондовите непосредно од буџетот на федерацијата, до 31 декември тековната година, и средствата што непосредно од буџетот на федерацијата се пренесени во корист на фондовите до 31 јануари наредната година, од приходите на буџетот остварени до 31 декември тековната година, а уплатени во буџетот до 31 јануари наредната година;

4) средствата пренесени во смисла на член 57а од Законот за финансирање на федерацијата, органот на федерацијата може да ги користи до 31 јануари наредната година за исплатување на обврските по посебни намени, односно по обврските на фондовите, што органот на федерацијата не ги намирал до 31 декември тековната година.

Обврските по посебните намени, односно обврските на фондовите утврдени со пописот на 31 декември тековната година, се намалуваат за извршените исплати на тие обврски во текот на јануари наредната година од средствата пренесени според член 57а од Законот за финансирање на федерацијата;

5) создадените а ненамирените обврски на посебните намени и на фондовите до 31 декември тековната година што ќе се исплатат од средствата пренесени во смисла на член 57а од Законот за финансирање на федерацијата, се сметаат како трошење на средствата во тековната година и се искажуваат во соодветните видови на трошењето на средствата во Образецот V, односно во Образецот III.

### 12. Извештај за работата

17. Извештајот за работата органот на федерацијата го составува на начинот и во обемот што им одговараат на неговите потреби и на потребите на федерацијата во чиј буџет се обезбедуваат средства за неговата работа.

Извештајот за работата треба да ги опфати особено податоците: за извршувањето на програмата за работа и елементите што придонеле органот на федерацијата да ја изврши, односно да не ја изврши програмата за работа; за усогласеноста на одобрените средства на органот на федерацијата во буџетот на федерацијата со задачите поставени од страна на Претседателството на СФРЈ, Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет; за состојбата и движењето на фондовите на органот на федерацијата и за употребата на средствата на фондовите во текот на годината; за усвоените мерила за конечната распределба на средствата по завршната сметка — за вршење на редовната дејност и за личните доходи и фондовите; за состојбата на кадрите; за условите на работата, како и за другите податоци од значење за работата на органот на федерацијата.

**III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА**

18. Завршната сметка на органот на федерацијата за тековната година ја донесува органот определен со општиот акт на органот на федерацијата најдоцна до 28 февруари наредната година.

19. Во записникот од седницата на која се разгледува завршната сметка се внесуваат заклучоците и одлуките на органот определен со општиот акт на органот на федерацијата во поглед на завршната сметка.

20. По усвојувањето на завршната сметка, органот на федерацијата ја доставува завршната сметка до Сојузниот секретаријат за финансии во 3 примероци и до Службата кај која има жиро-сметка во 2 примерока — најдоцна до 10 март наредната година.

Како завршна сметка што во смисла на став 1 од оваа точка се доставува до Сојузниот секретаријат за финансии и до Службата, се сметаат пополнетите обрасци од I до IX, податоците за резултатот од ревалоризацијата на образецот „ИР“ во смисла на член 5 од Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за утврдувањето, искажувањето и распоредувањето на резултатите од ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/75) и извештај за работата.

Покрај пополнетите обрасци наведени во став 2 на оваа точка, органите на федерацијата се должни на Сојузниот секретаријат за финансии, како прилог кон завршната сметка, да му достават и:

1) преглед на извршувањето на финансискиот план;

2) преглед на извршувањето на претсметката за користењето на средствата за посебни намени.

21. Органите на федерацијата што во својот состав имаат и работни единици со самостојна претсметка за вршење на стопанска дејност, доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии и еден примерок од завршната сметка на тие работни единици составена на обрасците пропишани за организациите на здружениот труд од стопанството.

**IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

22. Обрасците I до IX, наведени во одредбите на ова упатство, се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

23. Службата ќе го приспособи обликот на обрасците за механографска обработка на податоците.

24. Службата пред механографската обработка на податоците ќе изврши контрола на внесените податоци во предвидените обрасци во рокот што ќе го утврди со Сојузниот секретаријат за финансии.

25. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на составување на завршната сметка на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/74 и 8/75).

26. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-1033/1

22 јануари 1976 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

Образец I

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_

МЕСТО \_\_\_\_\_

СР или САП \_\_\_\_\_

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА  
НА 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА**

Реден број	Група или konto	О П И С	ИЗНОС	
			од претходната година	од тековната година
1	2	3	4	5
<b>A. АКТИВА</b>				
<b>I. СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ</b>				
1	000	Земјиште		
2	001	Градежни објекти		
3	003	Средства на опремата		
4	004	Заеднички средства на опремата и недвижностите		
5	005, 006, 008	Други средства		
6		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ (1 до 5)</b>		
7	010	Исправка на вредноста на недвижностите		
8	011	Исправка на вредноста на опремата		
9	010, 011	<b>ВКУПНО ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА (7 плус 8)</b>		
10		<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА (6 минус 9)</b>		

1	2	3	4	5
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО</b>				
11	020	Парични средства за недвижности		
12	021	Парични средства на фондот на опремата		
13	020, 021	ВКУПНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА (11 плус 12)		
<b>III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА</b>				
14	040	Земјиште на заедничката потрошувачка		
15	041	Градежни објекти на заедничката потрошувачка		
16	042	Опрема на заедничката потрошувачка		
17	047	Заеднички средства на заедничката потрошувачка		
18		ВКУПНО (14 до 17)		
19	049	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
20		СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА (18 минус 19)		
21	046	Средства на заедничката потрошувачка во изградба или во изработка		
22	048	Парични средства на фондот за заедничка потрошувачка		
23	дел 045	Побарувања и други права од средствата на заедничката потрошувачка — кредити и позајмици на работниците —		
24	дел 045	Побарувања и други права од средствата на заедничката потрошувачка — други побарувања —		
<b>IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА</b>				
25	080	Средства на постојаната резерва		
<b>V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА</b>				
26	100	Средства на жиро-сметката — за редовна дејност		
27	105	Средства на сметката кај Службата на општественото книговодство за посебни намени		
28	108	Други издвоени средства		
29	110	Благајна		
30	112, 113	Валуте и девизи		
31	120	Купувачи — од средствата за редовна дејност		
32	121	Купувачи — од средствата за посебни намени		
33	13	Други побарувања		
34	16	Односи на единиците во органот на управата		
35	19	Активни временски разграничувања		
36	дел 20 и 27	Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за редовна дејност		

1	2	3	4	5
37	дел 20 и 27	Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за посебни намени		
38	24, 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и според личните доходи		
39	310, 360, 312, 362	Материјал и ситен инвентар за редовна дејност		
40	311, 361	Материјал и ситен инвентар за посебни намени		
41		ВКУПНО АКТИВАТА (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 40)		

### В. ПАСИВА

#### I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ

42 702 Средства за редовна дејност

#### II. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

43 72 Средства за посебни намени

#### III. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА

44 900 Фонд на опремата

45 901 Кредити за набавка на опрема

46 902 Други извори

47 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА (43 до 45)

#### IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

48 91 Извори на средствата на недвижностите

#### V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

49 940 Фонд за заедничка потрошувачка

50 941, 949 Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

51 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА (48 плус 49)

#### VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА

52 98 Резервен фонд

#### VII. ДРУГИ ИЗВОРИ

53 дел 20, 27, 13, 120 и 909 Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на купувачите од средствата за вршење на редовната дејност

54 дел 20, 27, 13, 121 и 909 Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на купувачите од средствата за посебни намени

55 16 и 29 Односи на единиците во органот на управата и пасивни временски разграничувања

56 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи

57 ВКУПНО ПАСИВАТА (42 плус 43 плус 47 плус 48 плус 51 до 56)

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител  
на сметководството,

Претседател  
на советот на работната заедница,

Старешина  
на органот на управата,



## Образец II

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_  
 МЕСТО \_\_\_\_\_  
 СР или САП \_\_\_\_\_

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ  
 НА 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА

Број на конто	Назив на конто	Почетна состојба на 1 јануари тековната година		Промет од 1 јануа- ри тековната годи- на до 31 декември тековната година без почетната сос- тојба		Вкупен промет во тековната година со почетната состојба		Состојба на 31 де- кември тековната година	
		Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Класа 0
Класа 1
Класа 2
Класа 3
Класа 7
Класа 9
<b>СЕВКУПНО:</b>

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител  
на сметководството,

Претседател  
на советот на работната заедница,

Старешина  
на органот на управата,

## Образец III

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_  
 МЕСТО \_\_\_\_\_  
 СР или САП \_\_\_\_\_

## УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО 197— ГОДИНА

Реден број	Група или конто	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС	
			од претход- ната година	од тековна- та година
1	2	3	4	5
I. СРЕДСТВА				
1	702	Средства пренесени по завршната сметка од претходната година за финансирање на редовната дејност		

1	2	3	4	5
2	700	Средства од буџетот, од тоа: — за лични доходи — за материјални трошоци		
3	701, 750	Средства на сопствените приходи што се користат како средства за вршење на редовната дејност		
4	780	Вонредни приходи		
5		ВКУПНО СРЕДСТВАТА (1 до 4)		
<b>II. ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА</b>				
6	712 и дел 760	Набавка на потрошни материјали и ситен инвентар		
7	дел 713, дел 760	Трошоци на производствените услуги		
8	дел 713, дел 760	Трошоци на непроизводствените услуги		
9	дел 714, дел 762 и 781	Разни други трошоци		
10	715, 761	Амортизација		
11		ВКУПНО ПОТРОШЕНО (6 до 10)		
12	208	Дел на трошоците (обврските) наплатени непосредно од буџетот		
13		СРЕДСТВА ЗА РАСПРЕДЕЛБА (5 минус 11 плус 12)		
<b>III. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА</b>				
14	дел 710, дел 765	Пресметани аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи		
15	дел 710, дел 765	Пресметани лични доходи, со придонесите од личниот доход и спрема личните доходи, за работа подолга од полното работно време		
16	дел 711, дел 765	Пресметани лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, за дополнителна работа		
17	дел 711, дел 765	Пресметани лични примања, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, по основ на граѓанско-правен однос		
18	дел 711, дел 765	Лични примања што ги товарат материјалните трошоци		
19	246	Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи		
20	203	Обврски за даноци и придонеси од доходот (средствата) на работната заедница		
21		ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ, ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ (14 до 20)		
22	900	За фондот на опремата		
23	940	За фондот за заедничка потрошувачка		
24	980	За резервниот фонд		
25		ВКУПНО ЗА ПРЕНОС ВО ФОНДОВИТЕ (22 плус 23 плус 24)		

1	2	3	4	5
26	702	За пренос во наредната година		
27	208	За пренос во буџетот		
28	791	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО (21 плус 25 до 27)		

#### IV. СОСТОЈБАТА НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕ-КЕМВРИ

29		За лични доходи		
30		За материјални трошоци		
31		Од средствата на фондот на опремата: — обврски за набавена опрема — втасани обврски по анuitети		
32		Од средствата на фондот за заедничка потрошувачка: — обврски за набавка и изградба на станови — обврски за набавка на средства на заедничка потрошувачка — обврски по анuitети		
33		Други обврски		

#### V. ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ

34		Исплати од средствата на фондот на опремата: — за набавка на опрема — за отплата на анuitети — друго		
35		Исплати од средствата на фондот за заедничка потрошувачка — делот за станбена изградба: — за станбена изградба — друго		
36		Исплати од средствата на фондот за заедничка потрошувачка — општ дел: — за станбена изградба — надомести за годишен одмор на работниците — надомести за трошоците на општествена исхрана — друго		

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител  
на сметководството,

Претседател  
на советот на работната заедница,

Старешина  
на органот на управата,

, Образец IV

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_

МЕСТО \_\_\_\_\_

СР или САП \_\_\_\_\_

#### ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ВО 197— ГОДИНА

Реден број	Група или konto	О П И С	ИЗНОС	
			од претходната година	од тековната година
1	2	3	4	5

#### I. РЕАЛИЗАЦИЈА НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

1	120 (290)	Салдо на ненаплатените побарувања од купувачите на 31 декември претходната година		
2	770	Остварен промет во тековната година		
3	—	Вкупно (1 + 2)		

1	2	3	4	5
4	120 (290)	Салдо на ненаплатените побарувања од купувачите на 31 декември тековната година		
5	108 (208)	Наплатена реализација на сопствените приходи (3 минус 4)		

## II. РАСПОРЕД НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

6	779 (208)	Средства на сопствените приходи за уплата во буџетот		
7	779 (701)	Средства на сопствените приходи за редовна дејност		
8		ВКУПНО (6 + 7)		

III. ПРОМЕТ НА ЕВИДЕНТНАТА СМЕТКА КАЈ СОК  
(сметка 845)

9	108 (208)	Состојба на 31 декември претходната година		
10	108 (208)	Прилив на средства во тековната година		
11	—	ВКУПНО (9 + 10)		
12	108 (208)	Уплатено во буџетот		
13	108	Пренесено на жиро-сметката на органот		
14	—	ВКУПНО (12 + 13)		
15	108 (208)	Состојба на 31 декември тековната година (11 минус 14)		

На \_\_\_\_\_ 197\_\_\_ година

Раководител  
на сметководството,Претседател  
на советот на работната заедница,Старешина  
на органот на управата,

Образец V

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_  
МЕСТО \_\_\_\_\_  
СР или САП \_\_\_\_\_

## ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ВО 197\_\_\_ ГОДИНА

Реден број	О П И С	ИЗНОС	
		од претход- ната година	од тековна- та година
1	2	3	4
I. СРЕДСТВА			
1	Средства пренесени од претходната година		
2	Вкупно дозначени средства по буџетот на тековната година		
3	Средства од сопствени приходи		
4	Средства од други извори		
5	Вкупно средства (1 до 4)		

1	2	3	4
<b>II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА</b>			
6	Набавка на потрошни материјали и ситен инвентар и извршени производствени услуги		
7	Инвестициони вложувања		
8	Исплатени лични доходи со придонесите (даноците)		
9	Исплатени лични примања со придонесите		
10	Исплатени стипендии		
11	Исплати на населението во готово по основ на социјални давања вклучувајќи и сместување на деца и возрасни кај други семејства		
12	Исплати во готово по основ на боречки права		
13	Други исплати на населението во готово		
14	Интервенции во стопанството		
15	Трошоци на здравствената заштита што го товарат буџетот		
16	Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи		
17	Други непроизводствени услуги		
18	Други трошоци и преноси		
19	Вкупно користените средства (6 до 18) од тоа исплатено:		
20	— од страна на органот на управата		
21	— непосредно од буџетот		
22	Непотрошени средства (5 минус 19) од тоа:		
23	— пренос во наредната година		
24	— пренос во буџетот		
25	Повеќе користени средства — обврска што се пренесува во наредната година (19 минус 5)		
<b>III. НЕНАМИРЕНИ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ</b>			
26	За лични доходи		
27	За материјални трошоци		
28	За набавена опрема и предмети на заедничката потрошувачка		
29	За втасани ануитети		
30	Други обврски за инвестиции		
31	Обврски за здравствена заштита на граѓани		
32	За интервенции во стопанството (регреси, компензации и сл.)		
33	Други обврски		
34	Вкупно (26 до 33)		

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител  
на сметководството,

Претседател  
на советот на работната заедница,

Старешина  
на органот на управата,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,60							xx		
14	Квалификувани	1,35							xx		
		1,25							xx		
15	Вкупно под 14	xx									
		0,95							xx		
16	Полуквалификувани и неквалификувани	0,85							xx		
		0,75							xx		
17	Вкупно под 16	xx									
18	Вкупно II	xx									

## III. ПРИПРАВНИЦИ

19	Висока стручна подготовка	1,20									
20	Виша стручна подготовка	0,90									
21	Средна стручна подготовка	0,75									
22	Вкупно под 28 до 30	xx									
23	ВКУПНО (3 + 18 + 22)	xx									

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител  
на сметководството,Претседател  
на советот на работната заедница,Старешина  
на органот на управата,

Образец VII

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_  
МЕСТО \_\_\_\_\_  
СР или САП \_\_\_\_\_

## ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 197— ГОДИНА

— во динари без пари —

Реден број	Категоризацијата на работните места	Број месеци — работници		Аконтација на личните доходи					Вкупно (5 до 8)	Лични доходи по завршната сметка од претходната година	Лични доходи за работата подолга од полно работно време	Други исплати на личните доходи	Вкупно (9+10+11+12)	Просек на личниот доход	
		во редовна работа	во продолжена работа	пресметковна основица на личните доходи	променли дел на личните доходи	личен доход по основ на посебни услови за работа	личен доход по основ на минат труд	спрема личниот доход од колона 9 (9:3)						спрема личниот доход од колона 13 (13:3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

## I. ФУНКЦИОНЕРИ

1 Функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ

2 Функционери што ги назначува Сојузниот извршен совет

3 Вкупно I (1 + 2)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител на сметководството, _____ _____	Претседател на советот на работната заедница, _____ _____	Старешина на органот на управата, _____ _____
--	--	--

Образец IX

ОРГАН НА УПРАВАТА \_\_\_\_\_  
 МЕСТО \_\_\_\_\_  
 СР или САП \_\_\_\_\_

ПРЕГЛЕД

НА ПРЕНЕСЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И НА СРЕДСТВАТА ДОДЕЛЕНИ ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НЕПРЕДВИДЕНИ СО ПЛАНОТ ВО 197— ГОДИНА

Реден број	Основна и поблиска намена		Пренесено од претходната година	Одобрено од тековната буџетска резерва (за непредвидени потреби)	Вкупно расположиви средства (колони 3+4)	Вкупно потрошени средства	Непотрошени средства (колони 5 минус 6)
	Ознака	Назив					
1	2	3	4	5	6	7	

На \_\_\_\_\_ 197— година

Раководител на сметководството, _____ _____	Претседател на советот на работната заедница, _____ _____	Старешина на органот на управата, _____ _____
--	--	--

## 40.

Врз основа на член 9 од Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии проиштува

## У П А Т С Т В О

**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ И ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ДЕЛ ОД РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА**

1. Заради обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година, федерацијата, согласно со Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година, во 1976 година издава обврзници во износ од 3.000.000.000 динари (во натамошниот текст: обврзниците на федерацијата).

2. Имателот на обврзниците на федерацијата има право, согласно со член 4 од Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година (во натамошниот текст: Законот), да го наплати во пет еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1 октомври 1977 година, износот на кој гласи ануитетскиот купон. Каматата по обврзниците на федерацијата се пресметува од 1 април на 1976 година како последен ден за уплата на правата рата, односно почетен ден за уплата на втората рата, според член 8 на Законот.

3. Обврзниците на федерацијата се издаваат во апоени од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари.

4. Обврзниците на федерацијата гласат на доносител.

5. Обврзницата на федерацијата се состои од два дела. Првиот дел се вика обврзница (плашт на обврзницата) и врз него се отпечатени сите битни елементи што мора да ги содржи обврзницата на федерација. Вториот дел се вика талон и се состои од пет ануитетски купони врз основа на кои имателот на обврзниците на федерацијата го наплатува своето побарување од федерацијата.

6. Текстот на предната страна од плаштот на обврзницата на федерацијата гласи:

„Серија I Број \_\_\_\_\_

Социјалистичка Федеративна Република Југославија  
Обврзница

Заради обезбедување средства за покривање на дел на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година на (следува ознака на номиналната вредност на обврзниците од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари) кој износ Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе му го исплати на носителот на обврзниците, кои носат 8% камата, во пет еднакви годишни ануитети, преку Службата на општественото книговодство на Југославија.

Ануитетските купони втасуваат за исплата на 1 октомври секоја година.

Првиот ануитетски купон втасува за исплата на 1 октомври 1977 година.

Обврската на федерацијата по оваа обврзница се намирава врз основа на ануитетските купони што се составен дел на оваа обврзница. Со исплата на петтиот ануитетски купон престанува обврската на федерацијата по оваа обврзница.

При исплатата на петтиот ануитетски купон се враќа плаштот на обврзницата. Обврзницата е издадена на 27 јануари 1976 година во Белград.

Сојузен секретар  
за финансии,  
Момчило Цемовиќ“.

7. Текстот на грбот од плаштот на обврзницата на федерацијата гласи:

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75).

Работите врз издавање на обврзниците, како и ануитетската служба и отплатувањето на обврзниците, ги врши Народната банка на Југославија, односно Службата на општественото книговодство на Југославија.

По оваа обврзница се пресметува камата од 1 април 1976 година.

Правото на наплата на ануитетските купони застарува за 3 години од денот на нивната втасаност за наплата.“

8. Текстот на ануитетскиот купон број 1 на обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000 односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија

Серија I Број \_\_\_\_\_

Ануитетски купон број 1

Обврзница за обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 1.292; 2.584, односно 25.840 динари).

Втасува за наплата на 1 октомври 1977 година.“

9. Текстот на ануитетскиот купон број 2 на обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија

Серија I Број \_\_\_\_\_

Ануитетски купон број 2

Обврзница за обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 1.292; 2.584, односно 25.840 динари).

Втасува за наплата на 1 октомври 1978 година.“

10. Текстот на ануитетскиот купон број 3 на обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија

Серија I Број \_\_\_\_\_

Ануитетски купон број 3

Обврзница за обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 1.292; 2.584, односно 25.840 динари).

Втасува за наплата на 1 октомври 1979 година.“

11. Текстот на ануитетскиот купон број 4 на обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија

Серија I Број \_\_\_\_\_

Ануитетски купон број 4

Обврзница за обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 1.292; 2.584, односно 25.840 динари).

Втасува за наплата на 1 октомври 1980 година.“

12 Текстот на ануитетскиот купон број 5 на обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија

Серија I

Број \_\_\_\_\_

Ануитетски купон број 5

Обврзница за обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 1.292; 2.584, односно 25.840 динари).

Втасува за наплата на 1 октомври 1981 година.“

13. Сите текстови на обврзницата на федерацијата ќе се печатат на српскохрватски, хрватски книжевен словенечки и македонски јазик.

14. Работите врз издавање на обврзниците на федерацијата, како и ануитетската служба и отплатувањето на обврзниците на федерацијата, ги врши Народната банка на Југославија, односно Службата на општественото книговодство на Југославија.

15. Народната банка на Југославија, согласно со член 6 став 2 од Законот ќе им врачи на републичките и покраинските служби на општественото книговодство обврзници на федерацијата во следните износи, и тоа на:

	Динари
СР Босна и Херцеговина	378.300.000
СР Црна Гора	53.800.000
СР Хрватска	804.600.000
СР Македонија	171.900.000
СР Словенија	480.000.000
СР Србија (без автономните покраини)	737.700.000
САП Косово	44.700.000
САП Војводина	324.000.000

Републичките и покраинските служби на општественото книговодство им ги распоредуваат обврзниците на федерацијата на своите филијали во износите на обврските за откуп на обврзниците на федерацијата што ги утврдил надлежниот републички, односно покраински орган.

Уплатените средства по обврзниците на федерацијата се водат на предната сметка број 841-16/000 — Средства од обврзниците на федерацијата што ќе се издадат во 1976 година, во филијалите на републичките и покраинските служби на општественото книговодство, а празнење од таа сметка во корист на Буџетот на федерацијата за 1976 година се врши секои седум дена на сметката број 60811-630-112 — Извршување на Буџетот на федерацијата, редовна сметка (форма на приходите 53 — Средства на федерацијата од обврзниците на федерацијата што ќе се издадат во 1976 година).

16. Службата на општественото книговодство обврзниците на федерацијата ќе им ги врачи на корисниците на општествени средства дури откако тие ќе ѝ ја предадат завршната сметка за 1975 година и ќе го уплатат износот што надлежниот републички, односно покраински орган ќе им го утврди според член 6 став 2 на Законот.

17. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-1255/1  
27 јануари 1976 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Момчило Цемовиќ, с. р.

41.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „TIME“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Time“ од 22 декември 1975 година, што излегува на англиски јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-27/444  
14 јануари 1976 година  
Белград

Заменик-сојузен  
секретар за внатрешни  
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

42.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 297 од 23 декември 1975 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/404  
15 јануари 1976 година  
Белград

Заменик-сојузен  
секретар за внатрешни  
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

43.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, во согласност со Резолуцијата за заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година, извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и извршните совети на собранијата на социјалистичките автономни покраини склучуваат

## ДОГОВОР

### ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ПОЛИТИКАТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на целите и задачите на политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година, што се однесуваат на јак-

нењето на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството и на сведувањето на средствата за финансирање на општите и заедничките општествени потреби на ниво што може реално да се обезбеди со распределба на општествениот производ, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласија, во согласност со одредбите на овој договор, со своите мерки и активности да обезбедат побавен растеж на општата и заедничката потрошувачка од номиналниот растеж на општествениот производ на општественото стопанство.

#### Член 2

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласија со своите мерки да обезбедат приходите на општата и заедничката потрошувачка во 1976 година, во однос на договореното ниво на тие приходи од 1975 година во глобал да можат номинално да растат најмногу до нивото на планираниот растеж на реалниот општествен производ на општественото стопанство на социјалистичката република, односно на социјалистичката автономна покраина, зголемен за пренесеното ниво на цените на мало од 1975 година за Југославија во целина.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласија глобално номиналниот растеж на средствата за општа и заедничка потрошувачка од став 1 на овој член да може да се зголеми до 60% од разликата помеѓу пренесеното ниво на цените од 1975 година и остварениот растеж на цените во 1976 година, ако според службените статистички податоци остварениот растеж на цените во 1976 година за Југославија во целост биде поголем од пренесеното ниво на цените од 1975 година.

Во рамките на глобалниот растеж на средствата за општа и заедничка потрошувачка од ст. 1 и 2 на овој член, со поддекватно оданочување на доходот на секторот на населението и на дејноста вон од општествениот сектор на стопанството, ќе се обезбеди простор за намалување на обврските од доходот на организациите на здружениот труд и од личните доходи на работниците во здружениот труд, а заради растоварување на стопанството по основ на издвојување средства за општа и заедничка потрошувачка.

Во рамките на политиката на општата и заедничката потрошувачка, утврдена во ст. 1 и 2 на овој член, републиката, односно автономната покраина може врз селективен принципи во согласност со утврдените приоритети и специфичните потреби, да се обезбеди диференциран растеж на овие средства за одделни дејности, во согласност со потребите на развојот на тие дејности и економските можности, а зависно од степенот на оптоварувањето на стопанството на републиката, односно автономната покраина.

#### Член 3

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласни, исклучително од одредбите на член 2 од овој договор, дека одделна република, односно автономна покраина, може мерките на ограничувањето да ги постигне земајќи ги предвид средствата за лични доходи и средствата за општа и заедничка потрошувачка во целост, со тоа што да се обезбеди ист ефект на јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството што се постигнува со ограничување само на општата и заедничката потрошувачка на начинот предвиден во член 2 на овој договор.

#### Член 4

Како средства за општа и заедничка потрошувачка, во смисла на член 2 од овој договор, се сметаат извршните приходи утврдени во чл. 1 и 3 од Правилникот за начинот за водење евиденција и за начинот за изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и

за извештајот за извршувањето на тој биланс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), што служат за задолжување на општите и заедничките општествени потреби што се финансираат преку:

- 1) буџетот на републиката, односно буџетот на автономната покраина;
- 2) буџетите на општините и градовите;
- 3) самоуправните интересни заедници за образование;
- 4) самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на работниците;
- 5) самоуправните интересни заедници за детски додаток,
- 6) самоуправните интересни заедници за детска заштита;
- 7) самоуправните интересни заедници за социјална заштита;
- 8) самоуправните интересни заедници за култура;
- 9) самоуправните интересни заедници за физичка култура;
- 10) самоуправните интересни заедници за научен труд;
- 11) самоуправните интересни заедници за работавање;
- 12) другите самоуправни фондови, односно самоуправни интересни заедници во општествените дејности.

Одредбите на овој договор не се однесуваат на средствата за финансирање на општествените дејности од страна на граѓани (самопридонеси и партиципации), на средствата од придонесот за станбена изградба, на средствата од придонесот (надомести) за користење на градско земјиште, на придонеси и други средства наменети за пензиското и инвалидското осигурување (вклучувајќи ја и боречко-инвалидската заштита), на средствата на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, на средствата на заедниците на здравственото осигурување на самостојните занаетлии, угостители и превозници, на средствата наменети за развојни програми на општонародната одбрана, на средствата наменети за програма на модернизацијата на службата за внатрешни работи, на средствата на буџетите на заедниците на општините, на средствата наменети за солидарно отстранување на последиците од елементарни непогоди и за солидарност на меѓународен план, на средствата наменети за патното стопанство и за водостопанството, на дополнителните средства од буџетите на општествено-политичките заедници, на средствата наменети за определени интервенции во стопанството што со своите мерки ќе ги утврдат надлежните органи во републиките и автономните покраини и на средствата на придонесите на републиките и автономните покраини за финансирање на функциите и потребите на федерацијата.

#### Член 5

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласни, во согласност со рамките на политиката на општата и заедничката потрошувачка од член 2 на овој договор, да ја обезбедат изработката и утврдувањето на билансот на планираните средства за општа и заедничка потрошувачка за сите носители на средствата од член 4 на овој договор, според единствената методологија што е пропишана во Правилникот за начинот за водење евиденција и за начинот за изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс.

Заради поефикасно следење и контрола на остварувањето на договорената политика на општата и заедничката потрошувачка во 1976 година, билансите од став 1 на овој член треба да се разработат по тримесечја.

#### Член 6

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласија да

обезбедат, во што пократок рок, сите општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и други корисници на средствата за општа и заедничка потрошувачка од член 4 на овој договор да ја испитаат можноста за намалување на стапката на данокот и на придонесите и да ги усогласат инструментите со кои ќе се зафаќаат средства за таа потрошувачка во 1976 година, а кои се утврдени со законите и другите прописи на републиката, односно автономната покраина и општината, со одлуките на самоуправниите интересни заедници, со општествените договори или со самоуправните спогодби — со рамките во кои според овој договор ќе се остваруваат средствата за општа и заедничка потрошувачка во 1976 година.

#### Член 7

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласиле, до 31 март 1976 година, да донесат мерки со кои ќе се обезбеди спроведувањето на овој договор и ќе се утврдат обврските и овластувањата на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници и на другите корисници од член 4 на овој договор, во поглед на височината на зафаќањето и користењето на средствата за општа и заедничка потрошувачка.

Составен дел на мерките од став 1 на овој член е и билансот на средствата за општа и заедничка потрошувачка утврден според член 5 на овој договор.

#### Член 8

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласиле Службата на општественото книговодство да врши следење на применувањето на овој договор и контрола на остварувањето на планираните средства за општа и заедничка потрошувачка предвидени во член 4 на овој договор.

Ако Службата на општественото книговодство, врз основа на тримесечниот извештај за извршувањето на билансот на планираните средства за општа и заедничка потрошувачка, утврди дека се уплатени вкупни изворни приходи на одделни корисници над нивото на планираните изворни приходи за општата и заедничката потрошувачка во 1976 година, ќе постапи во согласност со прописите и мерките што се утврдени од страна на надлежните органи во републиките и автономните покраини за начинот на следењето и контролата на остварувањето на договорената политика на општата и заедничката потрошувачка, како и за начинот и условите на сведувањето на средствата за таа потрошувачка во рамките утврдени со овој договор.

#### Член 9

Овој договор е потпишан од сите претставници на извршните совети на републиките и на извршните совети на автономните покраини во осум идентични примероци што се сметаат како автентични текстови.

#### Член 10

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

28 јануари 1976 година  
Белград

За Извршниот совет на  
Собранието на СР Босна и  
Херцеговина,  
**Горѓе Неќлиќ**, с. р.

За Извршниот совет на  
Собранието на  
СР Македонија,  
**Ристо Филиповски**, с. р.

За Извршниот совет на  
Собранието на  
СР Словенија,  
**Милица Озбиќ**, с. р.

За Извршниот совет на  
Собранието на  
СР Србија,

**Момчило Малишиќ**, с. р.

За Извршниот совет на  
Саборот на СР Хрватска,  
**Мато Микиќ**, с. р.

За Извршниот совет на  
Собранието на  
СР Црна Гора  
**Данило Алексиќ**, с. р.

За Извршниот совет на  
Собранието на  
САН Војводина,  
**Здравко Мутин**, с. р.

За Извршниот совет на  
Собранието на  
САН Косово,  
**Џемиш Дуриќи**, с. р.

#### 44.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ТРИНИТРОТОЛУОЛ — „TNT 22“

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 26 мај 1975 година склучиле и потпишале Спогодба за промена на затечената цена за тринитротолуол — „TNT 22“, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ја зголеми својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 12,38 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3722 од 26 јануари 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Прва Искра“ — Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милоје Заклиќ“ — Крушевац, „Камшиќ“ — Каменик и „Витезит“ — Витез.

#### 45.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУДАРСКИ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 мај 1975 годи-

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рударски експлозивни материјали, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3724 од 26 јануари 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Камник“ — Камник, „Витезит“ — Витез, „Победа“ — Горажде, „Унис“ — Сараево и „Милоје Закиќ“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 109 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

## ОДЛИКУВАЊА

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод 80-годишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес за нејзината политика на мирот и пријателската соработка со другите држави

#### СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Видмар Јосипа Јосип;

— по повод 80-годишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа, за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за природен придонес за политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Шнудерл Алојзија др Максо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Семич Јоже Станко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Балох Мартина Павел, Бавец Матије Марјетка, Болдан Ивана Јоже, Клопчич-Кович Ивана Ангела, Милић Антона Антон, Сигулин Антона Антон, Шимец Јоже Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Арчон Франца Алојз, Чрнivec Антона Антон, Двојмоч Јоже Антон, Фабијан Јоже Војан, Фурлан Андреја Алојз, Кершеван-Гроблер Јанеза Малчи, Коцјанчич Јоже Антон, Коцјанчич Јокоба Јанез, Коцјанчич Јокоба Станко, Краингер Кребс др Емилија, Крамар Франца Јанез, Личен Алфонза Бранко, Пипот Франца Радо, Подржај Симона Јоже, Порекар Антона др Цирил, Ржен Јанеза Винко, Симончич Павела Горган, Стерлекар Игнаца Игнац, Вентурини Францета Франце, Видергар Леополда Руди;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фортуна Матевжа Франц, Гупич Марка Иван, Јакофчич Николе инж. Славко, Колар Винко Вилко, Ковачич Матеја Рафко, Крижвар Франца Иван, Мужич Јосипа Милутин, Потрч Векослава Лидија, Равникар Јосипа Едвард, Вобич Игнаца Јузе;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Косец Михаела Стане, Пергар Андреја Виктор, Планинц Антона Франц;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Зупанчич Јакоба Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Истенич Мартина Дамило, Перше Франца Франц, Пирц Августа Милан, Ренко Среќка Среќко, Шиндич-Рамовш Франца Олга;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вабич Штефана Јоже, Добникар Грегора Антон, Дулар Јоже Зоран, Филипчич Ивана Иван,



Хладник Франца Јоже, Голобич Мартина Иван, Грегорич Ивана Стане, Клинец Јоже Душан, Колшек Јоже инж. Дарко, Корен Штефана Марјан Лазар Алфонза Јоже, Мирт Миха Макс, Мусар Виктор, Музга Павела Виктор, Петрушич Алберта Нико, Прескар Алојза Марјан, Просен Алојзија Јоже, Штер-Штембал Алојза Иванка, Залокар Антона Антон, Журан Ивана Богомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Краљ Јанеза Нада, Кумеџ Франца Франц;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абрам Франца Иван, Бергант-Јелшевар Јанеза Славка, Визјак Миха Винко, Болта Алојза Јанез, Церовшек Јоже Албин, Цизел Франца Бранко, Дечман Мелхиора Јосипина, Герјевич Јанеза Иван, Градишар Франца Срецо, Грозина Јоже Антон, Хабинц Блажа Војан, Јанчигај Мирка Томаж, Јазбец Антона Конрад, Јеловшек Алојза Алојз;

Калан Валентина инж. Јанез, Кекел-Урбанц Ловре Францка, Коман Станета Аљоша, Коритник Јоже Мирко, Крајчевич Винка Винко, Крзнарич Ивана Иван, Межич Јоже Јоже, Огоревц Ивана Иван, Пајтлер Алојза Руди, Петерлин-Маголич Лудвика Марга, Певец Стане Стане, Преданич Јанеза Павле, Симонич Мирка Мирко, Стегеншек Карела Станко, Шкрубеј Јанеза Јанез, Шполер Лудвика Зденко, Умек Ивана Франц, Уршич Руперта Јоже, Ваксель Игнаца Франца, Видмар Франца Јоже, Врховшек Јоже Андреј, Залазник Јанеза Јанез, Здешар-Церк Јоже Ангелца;

— по повод 30-годишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Градежно-индустриското претпријатие „Градис“, Љубљана;

— по повод 150-годишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Индустијата на метални полупроизводи „Импол“, Словенска Бистрица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

ОЗТ „Мура“ — Мурска Собота.

Бр. 131

18 септември 1975 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на јален 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Радаковиќ Миле Илија, Ражњатовиќ Илије Нико, Петијевиќ Тодора Милорад;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Џудовиќ Радована Братислав, Килибарда Дамјана Блажо, Мариновиќ Матин инж. Фране, Пешиќ Новака Ђуро, Шошкиќ Тодора Гојко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Булатовиќ Миљана Војин, Драшковиќ Душана Његосава, Ђоновиќ Илије Павле, Јолиќ Милије Бошко, Кажич Андрине Ђорѓије, Кнежевиќ Марков Блажо, Милиќ Блажа Војислав, Обреновиќ Ђуре Гојко, Пајевиќ Крста Петар, Пулетиќ-Меденица Риста Ковиљка, Радојчиќ Живомира Миливоје, Шоћ Марка Вуко, Томановиќ Блажа Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бабовиќ Милете Вукајло, Лекиќ Мираша Вукман, Нововиќ Милете Бранко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антонијевиќ Миленков Драгомир, Боричиќ Радомира Благоје, Царевиќ Матин Беригој, Чолаковиќ Николе Милорад, Фабјановиќ Филипов Мате, Јочиќ Милије Миодраг, Јовановиќ Милутина Обрен,

Мартиновиќ-Марениќ Јована Милева, Масловариќ-Букиќ Вукиќа Косара, Милановиќ-Шофранац Блажа Ђина, Перковиќ Спаса Станка, Прелевиќ Радоње Душан, Радовиќ Мата Радован, Вујовиќ Мира Радомир, Вукчевиќ Илије Бранко, Живковиќ Илије Мирко;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Анѓиќ Николе Милутин, Асановиќ Милије Мило, Божовиќ Милоша Милиќ, Бубања Савиќа Тадиша, Ђулафиќ Крста Милош, Нововиќ Милете Мило, Ојданиќ Новаќа Владимир, Ојданиќ Милоша Вукашин, Спалевиќ Милисав Радун, Шекуларец Алексе Миломир, Тмушиќ Тома Војин, Вугделиќ Нова Владимир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Боровиниќ Блажа Бранислав, Ђуричиќ Душана Раќко, Ђуровиќ Блажа Велизар, Главатовиќ Милована Љубомир, Јовановиќ Лазара Благота, Јовановиќ Божа Ново, Јовановиќ Благите Видоје, Марковиќ Јаќова Вељко, Прелевиќ Радоње Вељко, Ристиќ Мијајла Драгутин, Рудовиќ Илије Саво;

— за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Адровиќ Мула Алија;

#### Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Андронска-Јакоска Фидан Здравка, Бебекоска-Баткоска Стојана Руса, Блажевска-Настовска Божин Цона, Џајкоска Ничова Наталија, Григоријевиќ-Такева Илије Милка, Јованоска Николе Виолета, Малтеж Павлова Фроса, Николова-Герасимова Јована Вера, Тасева Климе Елена, Закоска-Врангалова Герасим Марија;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Качуркова Новаќова Луба, Муслиевиќ Марин Франка, Николова-Ефремова Мијалова Стојќа Шушевска Вангел Гена;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адеми Мухарем Иса Емине, Димитриевиќ-Ристоска Косто Зора, Филиповска-Николовска Душана Цветанка, Калчева-Павлова Крум Василка, Лутвиу-Мемети Гани Надира, Мианева Мане Вера, Миркулоска-Крањец Марко Вистрица, Поповска-Павлова Христо Павлина, Симеонова-Несторова Илије Милка, Спироска-Даскалова Диме Елена, Спироска-Јовчевска Митре Цева, Стаматоска-Ефческа Ђоцева Блага, Стојкоска Димитрие Златка, Вуковиќ-Чочорска Костова Ана;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Барјактарова-Бошнаќова Јована Цвета, Димитровска Панде Ејда, Добреска-Нестороска Милана Славка, Георгиева-Арѓировска Михајло Зиска, Грековска-Бутрова Динова Ташка, Хаџеска-Матоска Насте Иванка, Ивановска Ади-Паунова Коцева Гана, Ивановска Јонче Велика, Јованоска-Антевска Тевцо Стефанка, Калајџиеска-Мукоска Симон Тира, Колева-Милутинова Милана Олга, Крстаноска-Калајџиеска Ристо Лепосава, Лозаноска-Анастасова Владимир Султана, Маѓиеска Сандре Марица, Николоска-Јорданоска Коце Вера, Павловска-Борисавлевиќ Благоја Милена, Пешинска Науме Марица, Ристовска-Маневска Стоилова Јорданка, Ставрева Елена, Стевчевска-Матоска Горти Љубица, Стоевска-Груиќ Јове Марија, Тодороска-Праизовиќ Тодора Христина, Трпеска-Атанасова Јован Потриси, Захаријева-Мишева Коцева Павлина, Зулфовска Рафајлова Милка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хаџеска Крсте Фане, Лабачевска Спироска Лиљана, Манојловска-Андреевска Димитар Трајанка, Мукоска Спасева Марица, Наумова-Мишева Костова Ленче, Пачаџиева-Стојкоска Тоде Лена, Попоска-Лазарева Камче Рајна, Ристанчевска Миле Јаворка, Жаловска Јонче Цвета;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАЛУГИ ЗА НАРОД

Данилова-Коцева Димитрова Зора, Галеска Ђоре Блага, Георгиева-Јанева Савева Дара, Пашоска-Трајчевска Илиева Василка, Попоска Спира Анастасија, Тасева Поп-Јованова Саздова Нељена;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Костова Коста Роска, Стаменкова Насе Љубица;

## Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Стајиќ Драгутина Митар, Шехиќ Салиха Дело;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Мишиќ Драгутина Милан, Смиљаниќ Чедомира Саво;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буљубашиќ Мустафе Ахмет, Деспотовиќ Драгољуба Митар, Гавриловиќ Војислава Петар, Игњатовиќ Митра Грујица, Којиќ Добросава Маринко, Крсмановиќ Милана Александар, Пуцаревиќ Цветка Ђорђе, Веселиновиќ Чедомира Сретен, Зељиќ Ивана Радосав;

— за покажана храброст во вршењето на службената должност

## СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Поповиќ Ђураѓа Урош;

— за заслуги и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Спасеновиќ Душана Гојко,

Бр. 134  
25 септември 1975 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод 30-годишнината од формирањето и работата, а за особени заслуги во образованието и воспитувањето на старешинскиот кадар во духот на идеите на братството и единството меѓу нашите народи и народности

## СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Школскиот центар за противвоздушна одбрана;

— по повод 30-годишнината од излегувањето, а за особени заслуги и придонес во изградбата и јакнењето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

## СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Неделниот весник „Народна армија“.

Бр. 137  
2 октомври 1975 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
32. Одлука за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката — — —	77
33. Одлука за утврдување на износот до кој корисниците на општествени средства можат да авалираат меници и да даваат гаранции — — — — —	78
34. Одлука за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција — — — — —	79
35. Одлука за определување на стапката на придонесот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија — — — — —	82
36. Одлука за височината на додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија — — —	82
37. Одлука за измени на Одлуката за работата во смени, односно за интензитетот на користењето на основните средства кој му одговара на користењето на средствата во одреден број смени — — — — —	82
38. Решение за основање Царинарница во Тузла — — — — —	82
39. Упатство за начинот на составување на завршната сметка на органите на федерацијата — — — — —	83
40. Упатство за начинот на издавање, за текстот и обликот на обврзниците на федерацијата за обезбедување средства за покривање на дел од расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година — — — —	101
41. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Time“ — — — —	102
42. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurt Allgemeine Zeitung“ — — — — —	102
43. Договор за остварување на средствата и политиката на финансирањето на општите и заедничките општествени потреби во 1976 година — — — — —	102
44. Спогодба за промена на затечената цена за тринитротолуол — „TNT 22“ — — — —	104
45. Спогодба за промена на затечените цени за рударски експлозивни материјали — — — —	104
Одликувања — — — — —	105
Меѓународни договори — — — — —	109